



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Архивски број:

03-7048/1.

Датум:

20-06-2025

Друштво за производство на компјутери и деловно
информатички услуги КИНГ ИЦТ ДООЕЛ

Бр. 164-2025

30.06.2025 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР

за јавна набавка на стоки – поддршка и претплата на лиценци за Red Hat Enterprise Linux

Склучен помеѓу:

1. МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, со седиште на ул. „Даме Груев“, бр.12 - Скопје, претставувано од м-р Гордана Димитриеска-Кочоска, министер за финансии во натамошниот текст: договорен орган и
2. Друштво за производство на компјутери и деловно информатички услуги КИНГ ИЦТ ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Владимир Комаров“ бр.11а кат-ПР/Синерџи-Б. Центар во Скопје, претставувано од Влатко Петревски, управител во натамошниот текст: носител на набавката.

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е поддршка и претплата на лиценци за Red Hat Enterprise Linux за период од 1 (една) година, во количина од 4 (четири) лиценци, која ќе биде обезбедена од производителот Red Hat, по спроведена постапка за набавка од мала вредност по оглас бр.08573/2025.

Поддршката и претплатата на постоечките Red Hat Enterprise Linux лиценци од страна на производителот на стандардниот софтвер вклучува техничка поддршка во случај на конкретни технички проблеми во работењето кај корисникот поради грешки (bugs) и сигурносни пропусти во стандардниот софтвер на постоечките инсталации на продуктот од страна на производителот, додека претплатата на лиценцата значи бесплатно добивање на сите нови верзии на продуктот за времетраење на поддршката.



II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Цена за поддршка и претплата на 4 (четири) лиценци за Red Hat Enterprise Linux изнесува 82.828,00 денари, без пресметан данок на додадена вредност.

Цената од став 1 на овој член е фиксна и непроменлива за целото времетраење на договорот.

На вредноста од став 1 на овој член се пресметува данок на додадена вредност согласно законски пропишата ставка.

Цената за поддршка и претплата на лиценци за Red Hat Enterprise Linux изнесува 86.969,00 денари, со пресметан данок на додадена вредност.

III. ВАЖНОСТ НА ДОГОВОР

Член 3

Договорот важи од денот на потпишување од двете договорни страни па се до истекот на поддршката и претплатата на лиценците Red Hat Enterprise Linux чие времетраење е 1 (една) година сметано од денот на активирањето.

IV. ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Носителот на набавката е должен заедно со потпишаниот договор да достави банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во висина од 5% од вкупната вредност на договорот со пресметан ДДВ.

Со банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот носителот на набавката безусловно гарантира за целосно, квалитетно и навремено извршување на обврските по овој договор.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде безусловна, неотповиклива и на прв повик наплатлива од страна на договорниот орган, треба да биде издадена од банка со седиште во Република Северна Македонија или од странска банка.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот.

Недоставување на банкарската гаранција претставува основ за раскинување на овој договор.



Договорниот орган се обврзува на носителот на набавката да му ја врати банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во рок од 14 (четиринаесет) дена од денот на целосното реализирање на договорот.

Договорниот орган нема да ја врати банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот и ќе бара нејзино активирање од банката која ја има издадено, доколку предметната набавка не е реализирана според одредбите од договорот.

Во случај носителот на набавката поради непредвидени околности (виша сила или други оправдани причини) да не можел да ја изврши услугата, договорниот орган нема да бара активирање на банкарската гаранција, доколку носителот на набавката достави писмено образложение до договорниот орган во кое ќе ги наведе причините за неизвршената или ненавремено извршената услуга, а образложението биде писмено прифатено од страна на договорниот орган.

V. НАЧИН И РОК НА ИСПОРАКА

Член 5

Носителот на набавката треба да овозможи поддршка и претплата на лиценците за Red Hat Enterprise Linux во времетраење од 1 (една) година, почнувајќи од 02.10.2025 година, врз основа на доставено барање од страна на договорниот орган до носителот на набавката.

Носителот на набавката е должен на денот на активирањето на поддршката и претплатата на корисничките лиценци да достави документ/потврда за активирани лиценци од производителот или Subscription Certificate и истите да се достапни на корисничката сметка на договорниот орган кај производителот.

Со добивање потврда дека е извршена набавката и претплатата на продуктот од страна на производителот, понатамошната поддршка ја дава производителот на софтверот.

VI. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

Плаќањето ќе се врши по извршување на предметот на набавката, а врз основа на испорачана фактура од страна на носителот на набавката во рок до 30 (триесет) денови сметано од денот на приемот на фактурата во писарницата на Министерството.



Кон фактурата носителот на набавката задолжително приложува доказ за правото на користење за поддршката и претплатата на лиценците за Red Hat Enterprise Linux.

Фактурата за извршената поддршка и претплата на лиценците за Red Hat Enterprise Linux се доставува на договорниот орган на следнава адреса: Министерство за финансии, ул. „Даме Груев“ бр. 12, Скопје.

VII. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 7

Носителот на набавката се обврзува да ја обезбеди поддршката и претплатата на лиценците за Red Hat Enterprise Linux од член 1 на овој договор.

Носителот на набавката е должен на денот на активирањето на поддршката и претплатата на постоечките кориснички лиценци да достави документ/потврда за обновување на лиценците од производителот или Subscription Certificate и истиот да е достапен на корисничката сметка на договорниот орган кај производителот.

Носителот на набавката е должен да определи лица задолжени за реализација на договорот и за истото да го извести договорниот орган.

VIII. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 8

Договорниот орган се обврзува да ја плати уредно доставената фактура на начин и во рок утврден во член 6 од овој договор.

Договорниот орган е должен да определи лица задолжени за реализација на договорот и за истото да го извести носителот на набавката.

IX. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ ИЛИ ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 9

Овој договор може да се раскине спогодбено во согласност на договорните страни.

Член 10

Овој договор може да се раскине и еднострано поради непридржување на одредбите на договорот, а согласно со овој договор или закон.



Договорната страна која поради непридржување или неисполнување кон договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, покрај наплата на банкарската гаранција носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 11

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата од договорната страна која не ги исполнила своите обврски од договорот.

Член 12

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, договорната страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 13

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност од договорниот орган.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

X. ВИША СИЛА

Член 14

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските од овој договор до кое би дошло заради виша сила.



Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.

XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Изменувања и дополнувања на договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување на договорот е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Договорот може да се изменува и дополнува со анекс на договорот потпишан од двете договорените страни во согласност со Законот за јавните набавки.

Член 16

За се што не е предвидено со овој договор, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и другите позитивни прописи во Република Северна Македонија.

Член 17

Во случај на спор, договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат, согласни се спорот да го решава предметно надлежниот суд во Скопје.



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Член 18

Обработката на личните податоци при реализацијата на овој договор ќе биде во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

Член 19

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) примероци за договорниот орган и 2 (два) за носителот на набавката.

Договорен орган:
Република Северна Македонија
Министерство за финансии
Скопје

Носител на набавката:
Друштво за производство на компјутери
и деловно информатички услуги
КИНГ ИЦТ ДООЕЛ Скопје

м-р Гордана Димитриеска-Кочоска
Министер за финансии

Влатко Петревски
Управител

Изработил: Мариа Ангелеска
Контролирал: Даниела Јанкова
Одобрил: Татјана Васева
Проверил: м-р Маја Стаменковска Угриновска
 Михајло Михајловски
Проверил: Андреј Ангеловски
 Владимир Стојанов
 Ирена Петковски
Согласен: д-р Андриана Матлиоска